

ЗАПИСНИК
бр. 22

Од одржаната 22-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 06.11.2018 год. со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Маја Илијева, Душко Горгиев и Дивна Веселинова. Останати присутни: Кристијан Савев и Благој Данев.

На седницата беше предложен следниот:

Предлог ДНЕВЕН РЕД

- 1. Усвојување на записникот од 21-тата седница.**
- 2. Активности за обележување на празникот 8-ми Ноември празник на општината**
- 3. Разно**

Тек на седницата:

Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и ги информира советниците дека има дополнување на дневниот ред со следните точки:

- Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад Депонија Исток – Штип
- Одлука за доделување на стипендии на студенти од прва година и ученици со социјален статус од општина зрновци за учебната 2018/2019 год

Дневниот ред со дополнетите точки беше ставен на гласање и усвоен со 6-3А гласа.

1. Усвојување на записникот од 21-тата седница.

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Ангелов кој кажа дека не стасал да го прочита записникот и побара да се одложи точката за наредната седница. Предлогот беше усвоен со 6-3А гласа.

2. Активности за обележување на 8-ми Ноември денот на општината

Претседателот отвори дискусија по точката. Кристијан Савев ги информираше советниците дека разговарал со градоначалникот по точката и тој кажал дека оваа година општината нема да плаќа за естраден уметник и концерт туку ќе го спонзорира ручекот во четврток во кругот на црквата додека црквата ќе си ја дава посната вечера во средата навечер. Претседателот кажа дека ќе покани советници и претседатели на совети на општини на свечениот ручек. Советниците се договорија да се положи цвеќе на бистата на Св Димитрија во четвртокот во 16.00 часот и дека пожелно е да бидат присутни сите советници. На денот на празникот на 8-ми ноември претседателот ги покани советниците, Кристијан Савев и Благој Данев на свечена вечера со почеток во 18.00ч.

Советникот Душко Горгиев пристигна во 12.57.

Активностите беа усвоени со 7 3А гласа.

3. Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад Депонија Исток – Штип

Претседателот отвори дискусија по точката. Кристијан Савев ги прочита материјалите добиени од Центарот за развој на Источниот плански регион и предлог одлуката која треба да биде донесена од страна на сите совети од регионот. Немаше понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 7-3А гласа.

4. Одлука за доделување на стипендии на студенти од прва година и ученици со социјален статус од општина Зрновци за учебната 2018/2019 год

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Славчо Гиздовски кој кажа дека за ова веќе има разговарано со градоначалникот и дека ако Советот донесе одлука ќе се распише јавен повик.

Одлуката се усвои со 7-3А.

5. Разно

Немаше дискусија по точката.

Седницата заврши во 13.20

Записничар
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци
Владо Ристов